

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 22 октомври 2020 година донесе

РЕШЕНИЕ **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Зефик Џон од Ѓорче Петров УП2 09-124/20 од 6 август 2020 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-189 од 9 јули 2020 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-189 од 9 јули 2020 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Зефик Џон од Ѓорче Петров до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-124/20 од 6 август 2020 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција).

Жалителот го оспорува Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција бр. 11-189 од 9 јули 2020 година издадено од КЕЦ Ѓорче петров поради непостоење на технички услови за приклучок.

Во одговорот на Електродистрибуција беше наведено дека објектот е на +1500 метри од трафостаница, а за тоа подрачје не постои урбанистичко-планска документација.

На 24 септември 2020 година Регулаторната комисија за енергетика се обрати до Електродистрибуција со барање за достава на дополнителна документација – извод од план и ГИС скица каде ќе биде означен објектот на барателот и нацртана мрежа.

Електродистрибуција на 7 октомври 2020 година достави одговор со прилог:

- БСП-1 Образец од 1 јули 2020 година
- Имотен лист бр. 455 за КП бр. 694/3, КО Брезница
- GIS скица
- Извештај за оптовареност во мрежа/трафостаница

На 8 октомври 2020 година се одржа седница на Комисијата за постапување по приговори на која се разгледуваше следната документација:

1. Приговор УП2 09-124/20 од 6 август 2020 година со прилог:
 - Полномошно од жалителот за Љупчо Узуновски од Скопје од 30 јули 2020 година
 - Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа бр. 11-189 од 9 јули 2020 година,
2. Одговор на Приговор од 12 август 2020 година
3. Дополнително доставена документација на 7 октомври 2020 година

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Од приложената документација и докази се утврди дека не постојат технички услови за реализација на приклучок.

Согласно член 35 став (1) точка 2) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19), операторот на дистрибутивниот систем ќе донесе Решение за одбивање на барањето за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа во случај кога не постојат технички услови за приклучување на корисникот на дистрибутивната мрежа според барањето на корисникот.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09 – 124/20
22 октомври 2020 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски